



СЛУ НА СОЦИЈАЛИСТИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

БРОЈ 25

ГОД. XXVI

Издавачка Ристика бр 1. Пошт. фак. 226. — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671

300.

Тргувајќи од општествено-економската положба утврдена со Уставот и од правото на работните луѓе на самоуправување во работната организација и во другите форми на здружениот труд;

подржувајќи ја иницијативата на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија да се разгледаат досегашните искуства во остварувањето на начелата и одредбите на Уставот за самоуправувањето на работните луѓе, а посебно на Уставниот амандман XV;

земајќи ја предвид широката расправа за тие прашања во работните организации, во општествено-политичките организации, во собранијата на општествено-политичките заедници и во други општествени тела и во јавноста,

Сојузната скупштина, по претресот во сите собори, врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, на седницата на Соборот на народите од 5 јуни 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 5 јуни 1970 година, донесува

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА УСТАВНИОТ АМАНДМАН XV

I

1. Во поранешната фаза на развојот на самоуправните односи беше нужно целосното законско регулирање на самоуправувањето во работните организации, со што е дадена нормативна основа за развој на самоуправните односи, им е укажана потребната државна заштита на тие односи, се овозможи зајакнување на самоуправните сили и се обезбеди единство на системот на самоуправувањето.

Со развојот на социјалистичките општествено-економски односи, со зајакнувањето на материјалната основа на самоуправувањето, со афирмацијата на улогата на работниот човек во одлучувањето за основните работни услови, за стекнувањето и распределбата на доходот и со поширокиот развој на самоуправната интеграција, законското пропишување на еднообразна организација на самоуправувањето е надминато, зашто не им овозможуваше на работните луѓе да ја утврдуваат самостојно организацијата на самоуправувањето која најдобро ќе им одговара на нивните конкретни услови и потреби и на побрзиот развој на самоуправните односи. Понатамошното унапредување на самоуправувањето сè повеќе зависеше од творењето на самите работни луѓе во самоуправната општествена база. Тоа бараеше зајакнување на самостојноста на работните организации во уредувањето на внатрешните односи. Заради тоа нормативната функција на државата во областа на организацијата на самоуправувањето беше неопходно да се сведе на онаа мера што ја бара обезбедувањето единство на општествено-економскиот и политичкиот систем.

Сите овие причини ја наметнуваа потребата од напуштање на еднообразното уставно и законско пропишување на организацијата на самоуправувањето во работните организации, и од донесување на Уставниот амандман XV.

II

2. Целта на Уставниот амандман XV е создавање уставни претпоставки работните луѓе да ја утврдуваат самостојно организацијата на самоуправувањето и да ги уредуваат внатрешните односи во работните организации, за и со тоа да се обезбеди понатамошно зајакнување на самоуправните права и на одговорноста на работните луѓе, што непосредно изразување на нивните материјални интереси во здружениот труд и нивно непосредно одлучување за основните работни услови. Заради тоа со Уставниот амандман XV е утврдено правото на работните луѓе, остварувајќи го самоуправувањето во работната организација како целост и во организациите на здружен труд во нејзиниот состав, да ги определуваат самостојно прашањата за кои одлучуваат непосредно и да му доверуваат определени функции на управување на работничкиот совет, односно според природата на дејноста на работната организација — на друг соодветен орган на управувањето, а определени извршни функции — на одговорните пред него колегијални и индивидуални органи (во понатамошниот текст: колегијалните и индивидуалните извршни органи), што ги избира работничкиот совет. Овозможувајќи им на работните луѓе да ја утврдат, според специфичните услови и потребите на својата работна организација, организацијата на самоуправувањето, Амандманот XV треба да придонесе да се постигнат, во согласност со целите на стопанската и општествената реформа, што подобри резултати во користењето на општествените средства, да се зголемат продуктивноста и ефикасноста на трудот, да се забрза општиот технички прогрес и целосно да се задоволуваат потребите на работните луѓе и на општествената заедница.

3. Одредбите на Уставниот амандман XV, како составен дел на Уставот на СФРЈ, можат да се толкуваат и да се применуваат само во согласност со начелата и одредбите на Уставот за единствениот општествено-економски и политички систем. Односите и организацијата на самоуправувањето во работната организација и во другите области на здружениот труд треба да се развиваат така што работните луѓе самоуправно да одлучуваат за целокупната дејност на работната организација, за програмата на работата и развојот, за користењето на средствата, за стекнувањето и распределбата на доходот и за други основни прашања на својата општествено-економска положба.

III

4. Во досегашната примена на Уставниот амандман XV постигнати се значајни резултати и пројавени се позитивни тенденции кои особено се изразуваат во зајакнувањето на непосредното самоуправување на работните луѓе, во афирмација на основните организации на здружениот труд, во остварувањето на современата организација на трудот и во разви-

вањето на интеграцијата врз самоуправна основа. Сето тоа придонесе за подоследната примена на начелата на Уставот, за афирмацијата на самоуправното спогодување, за општото усовршување на процесот на самоуправното одлучување и за зголемувањето на ефикасноста на самоуправувањето, за пошироката примена на современите достигнувања на науката во сите области на општествениот живот, како и овозможи поуспешна примена на Основниот закон за утврдувањето и распределбата на доходот во работните организации.

Најзначајни резултати во развојот на самоуправувањето постигнати се во оние средини каде што било обезбедено и остварено демократско определување и одлучување на работните луѓе во уредувањето на внатрешните односи и на организацијата на самоуправувањето.

5. Во практиката на остварувањето на Уставниот амандман XV, се јавија и некои проблеми и дилеми во неговото остварување и неразбирања во неговото толкување и примена. Се пројавија и технократско-бюрократски, конзервативни и други антисамоуправни тенденции, за што придонесоа и слабостите во политичката акција на организираниите социјалистички сили, поминливите тешкотии во остварувањето на реформата, сè уште недоволно развиената материјална база на самоуправувањето, а посебно материјалните тешкотии во кои се најдоа одделни работни организации било од објективни причини или поради некои неадекватни решенија во општествено-економскиот и политичкиот систем или поради некои мерки на текуштата политика, било поради сопствени слабости.

6. Во остварувањето на Уставниот амандман XV усвојувани се и некои решенија неприфатливи од гледната точка на уставните одредби за општествено-економската положба и за неотуѓивите самоуправни права на работните луѓе. Тоа особено се огледа во: стеснувањето на самоуправните права на работните луѓе во основните организации на здружен труд, посебно во пошироките интеграциони целини; стеснувањето на непосредното одлучување на работните луѓе на собири односно со референдум; стеснувањето на делокругот на работничкиот совет и во пренесувањето на функциите на одлучување за значајни прашања од општествено-економските односи во делокругот на колегијалните и индивидуалните извршни органи; неоправданото намалување бројот на членовите на работничкиот совет; определувањето на траењето на мандатот на органите во работната организација на начин кој оневозможува рационална примена на начелото за сменливост и учество на што поголем број на работните луѓе во органите на управувањето; формирањето на колегијалните извршни органи без избирање а на таков начин што во нивниот состав да влегуваат според својата функција лица на раководни работни места или раководни функционери или претставници на општествено-политичките организации, односно со условување на изборот со определени стручни квалификации; давањето на директорот правото на исклучив мандатор за предлагање кандидати за членови на колегијалните извршни органи.

7. Во некои работни организации извршени се само формални измени во статутите и во други самоуправни акти. Изостанаа творечките напори за изнаоѓање нови и поадекватни форми и содржини на самоуправно организирање, посебно во пошироките интеграциони целини, во духот на интенциите и начелата на Уставот и Уставниот амандман XV во согласност со специфичните потреби на работната организација.

Во текот на разгледувањето на остварувањето на Уставниот амандман XV констатирано е дека извесен број работни организации сè уште немаат статути односно други самоуправни акти, што претставува непочитување на уставните начела и законските норми.

IV

8. Сојузната скупштина позитивно ги оценува до сега постигнатите резултати во најголемиот број работни организации во унапредувањето на самоуправувањето и творечката иницијатива на работните луѓе во развојот на различни форми на самоуправно организирање, која е поттикната со донесувањето и остварувањето на Уставниот амандман XV.

Несоодветните толкувања на Уставниот амандман XV и деформациите што се јавија во практиката на неговата примена укажуваат на потребата од уште подоследна борба за остварување на начелата од Уставот за општественото самоуправување и на Уставниот амандман XV, за понатамошно зајакнување на улогата на работниот човек како носител на сите самоуправни права, за унапредување на современата економика и на начинот на стопанисувањето, како и за остварување на суштината на стопанската и општествената реформа.

9. Сојузната скупштина смета дека треба да им се даде сестрана поддршка на оние настојувања и решенија во организацијата на самоуправувањето што водат кон зајакнување на непосредното одлучување за сите суштествени прашања на општествено-економските односи, работата и работењето.

10. Структурата на органите во работната организација треба да ѝ одговара на утврдената со Уставот положба на работничкиот совет односно на нему соодветниот орган на управување. Во работничкиот совет треба да бидат адекватно застапени сите организации на здружен труд во составот на работната организација.

Траењето на мандатот и начинот и условите за избирање на колегијалните и индивидуалните органи во работната организација се утврдуваат со самоуправен акт на работната организација, во согласност со основните начела на изборниот систем. Согласно со тоа, секој работен човек во работната организација има право да избира и да биде избран за сите органи на управување на работната организација, да предлага и да ги утврдува кандидатите, да предлага отповик и да одлучува за отповик на избрани претставници односно за сменување на индивидуален орган.

11. Самоуправно право е на работните заедници да формираат самостојно еден или повеќе колегијални органи за вршење определени извршни функции утврдени со статутот на работната организација, за спроведување на деловната политика што ја утврдиле работните луѓе непосредно или работничкиот совет, за решавање на текуштите прашања и за вршење на функциите на надзор. Колегијални извршни органи можат да се формираат за одделни подрачја на дејност на работната организација заради соодветна поделба на трудот и специјализиран начин на решавање на одделни прашања, за обезбедување рационалност, ефикасност, самостојност и одговорност во реализацијата на политиката и одлуките на работничкиот совет, што е од посебна важност за работните организации со посложена организација на работата и со самоуправна структура.

Колегијалните извршни органи ги избира работничкиот совет, а ако во согласност со статутот функциите на управување непосредно ги врши работната заедница, ги избира работната заедница во целост. Врз колегијалните и индивидуалните извршни органи не можат да се пренесуваат правата кои според Уставот спаѓаат во делокругот на работничкиот совет, особено одлучувањето за стекнување и распределба на доходот, за прашањата што се однесуваат на положбата и самоуправните права на работните луѓе во организациите на здружениот труд во состав на работната организација и за други прашања на општествено-економските односи.

Во работните организации во кои тоа го бара природата на нивната дејност определени извршни работи можат да им се доверат и на посебни колегијални тела (научен, наставнички или факултетски совет, редакција и сл.) составени само од редот на

работниците што учествуваат во вршењето на соодветната дејност на работната организација.

12. Суштествен услов за ефикасно вршење на функцијата и за зајакнување на одговорноста на индивидуалните извршни органи е со статусот и со другите општи акти на работната организација јасно да се утврдат начинот и условите за избирање односно разрешување на тие органи, нивниот делокруг и овластувања, како да се обезбеди нивната самостојност во вршењето на функцијата на непосредно раководење со процесот на работата и со работењето на работната организација во рамките на определениот им делокруг.

13. Колегиумот и други слични тела составени од определени раководни или стручни работници и други стручни надвор од работната организација, кои не се избираат, можат да дејствуваат само како советодавни стручни тела на органите во работната организација и не можат да имаат право на одлучување за прашањата што се во компетенција на работната заедница или на органите на управувањето.

14. Во работните организации што вршат дејност или работи од посебен општествен интерес организацијата на самоуправувањето и внатрешните односи се уредуваат и во согласност со посебните одредби на Уставот на СФРЈ (член 9 став 3, член 90 став 2 и Уставен амандман XV став 3).

15. Модернизацијата на производството и на другите дејности на работните организации, пошироката примена на современите достигнувања на науката, техниката и технологијата и зголемувањето на продуктивноста и ефикасноста на работењето ја претпоставуваат активната улога на сите стручни и научни кадри во работата на работната организација и, со самото т.с. соодветното учество на тие кадри во процесот на самоуправното одлучување. Самоуправните односи не само што не се во спротивност со потребите за модернизација на производството и за развој на деловноста на работните организации, туку и се предуслов за што поцелосно остварување на ваквата улога и творечката иницијатива на стручните кадри. Поради тоа е потребно, во согласност со условите и потребите на секоја работна организација, да се зајакнува нејзината стручна кадриска основа со ангажирање нови стручни кадри и со подигање стручното ниво и усовршување на постојните стручни кадри во работната организација, со отвореноста на работната организација спрема сите научни откритија за кои е заинтересирана и спрема нивната примена во производството и во организацијата на трудот.

16. За остварување и развој на самоуправните односи во големите интеграциони целини, во големите технички системи, во деловните заедници и во другите пошироки форми на самоуправни интеграции на трудот потребно е да се утврди со статусот или друг акт со кој се создава интеграционата целина (статутарен договор, референдум или друг акт) положбата на основните организации на здружениот труд како потесни технолошки и општествено-економски целини, така што да се обезбедат материјалните интереси и самоуправноста на сите делови на целината и работните луѓе во нив да одлучуваат самоуправно за прашањата на трудот, на стекнувањето и распределбата на доходот и за други прашања на својата економска положба.

Сложеноста на односите во пошироките интеграциони целини бара поголем степен на творечката иницијатива на работните луѓе во изнаоѓање соодветни решенија во уредувањето на меѓусебните односи и во економското поврзување на деловите што ја сочинуваат таа целина, вклучувајќи го начинот на одлучувањето за определени прашања од заеднички интерес.

Меѓусебните односи на основните организации на здружениот труд во поширока целина треба да бидат регулирани така што да не допуштат узурпација на нивните самоуправни права, да ја зајакнуваат нивната самостојност и што подиректното влијание на работните луѓе врз работата и работењето на интегрираните организации во целината, врз утврду-

вањето на заедничката развојна политика и врз располагањето со оној дел на општествената акумулација кој се концентрира на нивото на целата работна организација, односно на пошироката самоуправни асоцијација. Истовремено, тие односи треба да придонесат за сузбивање на тенденциите кон затворање на основните организации на здружениот труд во своите тесни рамки, кон автархизам и кон групно-сопственички однос спрема материјалните услови на сопствениот труд.

17. Сестраното, објективно и навремено информирање на работните луѓе за сите прашања на дејствувањето на работната организација, а посебно за стекнувањето и распределбата на доходот, е предуслов за остварување на нивните права и должности и за квалификувано вклучување во самоуправното одлучување и вршење општествена контрола на работата на органите на управувањето.

18. Остварувањето на самоуправните права на работните луѓе се обезбедува и со личната одговорност на сите носители на самоуправни функции. Во работните организации треба да се изградува таков систем на лична одговорност на сите носители на самоуправни функции кој ќе придонесува за побрз развој на самоуправните односи, за поуспешно остварување на основните цели и задачи на деловната политика и за обезбедување поефикасна заштита на самоуправните права на работните луѓе, на законитоста во работата и на јавноста на работата со цел за засилување на улогата на работните луѓе во самоуправното одлучување.

19. Со досегашниот развој на самоуправувањето, а посебно со Уставниот амандман XV, суштествено се зголемени значењето и обемот на регулирањето на општествените односи со автономните норми на работните организации. Со тоа се прошируваат овозможата и подрачјето на дејствувањето на надлежните органи во заштитата на самоуправните права и во обезбедувањето и заштитата на уставноста и законитоста.

V

20. Искуствата во спроведувањето на Амандманот XV покажаа дека остварувањето на самоуправните права на работните луѓе и работните заедници мора да биде постојана грижа на сите општествени фактори. Особено за таа цел е потребно да се развива најширока творечка иницијатива на работните луѓе во работните организации и во другите форми на здружениот труд.

Од посебно значење е отвореноста на работните заедници спрема сите позитивни искуства во остварувањето на уставните начела за општественото самоуправување, а посебно на Уставниот амандман XV кои треба да се направат достапни за сите работни заедници за да ги користат во сопствената борба за остварување на стопанската и општествената реформа и за понатамошен развој на социјалистичките самоуправни односи. Општествените средства за јавно информирање имаат посебна улога во изнесувањето на позитивните искуства во самоуправувањето на деформациите и појавите на кршење на самоуправните права на работните луѓе и работните заедници.

Неопходно е да се поттикнува, исто така, работата на стручните и научните институции во следењето и изучувањето на самоуправното регулирање на односите од страна на работните луѓе и на остварувањето на самоуправувањето во работните организации и во другите форми на здружениот труд, во теоретското воопштување на практичните искуства и во создавањето на научна основа за понатамошна изградба на системот на општественото самоуправување.

21. Слободното и самостојно регулирање на формите на самоуправувањето од страна на работните луѓе кое е утврдено со Амандманот XV не е само нивно значајно право туку и одговорност и должност да ги развиваат постојано самоуправните и хуманите односи меѓу луѓето и да ја зајакнуваат нивната солидарност.

Тргнувајќи од начелата на Уставот и од ставовите изразени во оваа резолуција а имајќи ги предвид специфичните услови и потребите на работната организација, работните луѓе треба да ја утврдат организацијата на самоуправувањето и внатрешните односи во работната организација, како и да се борат за доследна примена на усвоените решенија. Од посебна важност е работните луѓе во работните организации да ја интензивираат во таа смисла работата над статутите и другите самоуправни акти.

Статутот и другите општи акти на работната организација се органски дел на целокупниот општествен систем. Отаде произлегува и одговорноста на општествената заедница, а посебно на општинските собранија за поттикнувањето и понатамошниот развој на автономното самоуправно уредување на меѓусебните односи на работните луѓе и за доследното остварување на начелата на Уставот и на ставовите изразени во оваа резолуција.

22. Потребно е собранијата на сите општествено-политички заедници да обезбедат ефикасно следење и остварување на утврдената политика, систематска анализа на искуствата во развојот на самоуправните односи, и врз таа основа навремено да преземаат потребни мерки во согласност со својата улога и со функциите во нашиот општествено-политички систем.

Неопходно е општинските собранија да им дадат помош посебно на оние работни организации, кои, поради неправилна примена на Амандманот XV, се најдоа во тешкотии во развојот на самоуправните односи.

Недопуштиво е мирењето со фактот дека некои работни организации сè уште немаат свои статутти. Општинските собранија се должни да ги разгледаат причините и да ја утврдат одговорноста за таквата состојба, да им ја дадат на таквите работни организации потребната помош и во случаите на neodgovoren однос на работните заедници да ги преземат со закон пропишаните мерки.

23. Организираната општествена помош и координираната акција на сите општествени сили, а посебно на општествено-политичките организации, во остварувањето на Уставниот амандман XV, во унапредувањето на самоуправното организирање на работните организации и во оневозможувањето на антисамоуправните тенденции од големо значење е за успешната автономна нормативна дејност на работните организации и за развојот на самоуправните односи во нив.

24. Сојузната скупштина редовно ќе го следи остварувањето на начелата и одредбите на Уставот за општественото самоуправување и појавите од значење за понатамошниот развој и унапредување на функционирањето на општествено-економскиот и политичкиот систем и за заштитата на системот на самоуправувањето. За таа цел е неопходно да се забрза работата за ревизија и кодификација на законодавството и за решавање на актуелните прашања на развојот и усовршувањето на општествено-економскиот и политичкиот систем, тргнувајќи од уставните принципи, од позитивните искуства на работните организации и од потребата за зајакнување на самоуправната положба на работните луѓе.

Сојузна скупштина

АС бр. 223
6 јуни 1970 година
Белград

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Бреџел, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

301.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 5 јуни 1970 година.

ПР бр. 908
6 јуни 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Потпретседател на
Сојузната скупштина,
Маријан Бреџел, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67 и 50/69) во членот 51 алинејата: „Сојузна комисија за прашања на иселениците,“ се брише.

Член 2

Членот 55 се брише.

Член 3

Во државните секретаријати и сојузните секретаријати, покрај потсекретарот од членот 69 став 1 на Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, може да се назначи и потсекретар со задача да му помага на државниот секретар односно сојузниот секретар првенствено во организирањето и извршувањето на работите во односите со Сојузната скупштина.

Во сојузните совети, сојузните управи односно Сојузниот завод за стопанско планирање може да се назначи и помошник односно директор, со задача да му помага на претседателот на сојузниот совет, на директорот на сојузната управа односно на генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање првенствено во организирањето и извршувањето на работите во односите со Сојузната скупштина.

Функционерот што раководи со сојузен орган на управата, претседателот на сојузниот совет односно генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање ќе ја извести Сојузната скупштина за назначувањето на потсекретарот, помошникот односно директорот од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 4

Сојузната комисија за прашања на иселениците престанува со работа со денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Сојузниот извршен совет ќе ги преземе работниците на досегашната Сојузна комисија за прашања на иселениците.

Член 6

Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

302.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ, НАДВОРЕШНИОТ МОРСКИ ПОЈАС И ЕПИКОНТИНЕНТАЛНИОТ ПОЈАС НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за дополние на Законот за крајбрежното море, надворешниот морски појас и епиконтиненталниот појас на Југославија, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 5 јуни 1970 година.

ПР бр. 907

6 јуни 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Брецељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ, НАДВОРЕШНИОТ МОРСКИ ПОЈАС И ЕПИКОНТИНЕНТАЛНИОТ ПОЈАС НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Законот за крајбрежното море, надворешниот морски појас и епиконтиненталниот појас на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65) по членот 34 се додава нов член 34а, кој гласи:

„Одредбите од овој закон што се однесуваат на странски јахти важат и за странски чамци наменети за разонода или спорт.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

303.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Се прогласува Законот за измени на Законот за Царинската тарифа, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите

од 4 јуни 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 4 јуни 1970 година.

ПР бр. 910

5 јуни 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Потпретседател,
на Сојузната скупштина,
Маријан Брецељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Член 1

Во Царинската тарифа, која е составен дел на Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69 и 52/69) се вршат следните измени:

- 1) во тар. број 84.15 во точката 3 под а) царинската стопа: „24,2“ се заменува со царинската стопа: „23“;
- 2) во тар. број 84.30 во точ. 4 и 5 царинската стопа: „23,8“ се заменува со царинската стопа: „23“;
- 3) во тар. број 84.41 во точката 1 под б) царинската стопа: „28,2“ се заменува со царинската стопа: „27“;
- 4) во тар. број 84.45 во точката 2 во одредбата под б) под 1 царинската стопа: „31,2“ се заменува со царинската стопа: „30“;
- 5) во тар. број 85.07 во точката 1 царинската стопа: „28,2“ се заменува со царинската стопа: „26“;
- 6) во тар. број 85.12 во точ. 4 и 5 царинската стопа: „30,6“ се заменува со царинската стопа: „29“;
- 7) во тар. број 85.24 во точката 4 царинската стопа: „12,4“ се заменува со царинската стопа: „12“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

304.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ ОД ЦАРИНА ВО КОРИСТ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1970 ГОДИНА

Се прогласува Законот за насочување на дел од приходот од царина во корист на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1970 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 4 јуни 1970 година.

ПР бр. 914

5 јуни 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Брецељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ ОД ЦАРИНА ВО КОРИСТ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1970 ГОДИНА****Член 1**

Од приходот на сојузниот буџет од царина, кој се остварува во 1970 година според тар. бр. 25:23 точка 1 под а) на Царинската тарифа, која е составен дел од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 11/69, 27/69, 52/69 и 22/70) — во износ од 0,0475 динари по 1 килограм увезен цемент, во 1970 година ќе се пренесува наплатената царина по тој основ до износ од 60.000.000 динари во корист на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

305.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 5 јуни 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 4 јуни 1970 година.

ПР бр. 902
5 јуни 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Бреџел, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО****Член 1**

Во Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65, 56/65, 4/66, 11/66, 28/66, 52/66, 17/67, 26/68, 30/68, 50/68, 5/69, 8/69, 20/69 и 56/69) по членот 1 се додава нов член 1а, кој гласи:

„Интерес на деловниот фонд по стопа од 3,25% годишно се плаќа на средствата на деловните фондови што служат за вршење на дејностите:

- 1) од областа на индустријата, освен индустријските дејности од чл. 2 и 7 на овој закон;
- 2) градежништвото;
- 3) производното занаетчиство.“

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:
„Интерес на деловниот фонд по стопа од 1,45% годишно се плаќа на средствата на деловните фондови што служат за вршење на дејностите:

- 1) производството и преносот на електрична енергија;
- 2) производството на кокс;
- 3) производството на производи на црната металургија;
- 4) водостопанството;
- 5) сообраќајот, освен железничкиот сообраќај, дејностите луки и пристаништа; и
- 6) текстилната индустрија.

Сојузниот секретар за стопанство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, по потреба, поблиску ги утврдува дејностите што спаѓаат во производството на производи на црната металургија.“

Член 3

По членот 2а се додава нов член 2б, кој гласи:
„Се ослободуваат од плаќање интерес на деловниот фонд средствата на деловните фондови што служат за вршење на дејностите:

- 1) производството на јаглен, сушењето на јаглен и брикетирањето на јаглен;
- 2) земјоделството;
- 3) рибарството;
- 4) железничкиот сообраќај;
- 5) луките и пристаништата;
- 6) шумарството;
- 7) целулоза и хартија.“

Член 4

Во членот 6 се брише ставот 2, а во досегашниот став 3, кој станува став 2, се бришат зборовите: „во 1968, 1969 и 1970 година“.

Член 5

Во членот 7 став 1, во уводната реченица, зборовите: „по стопа од 1,7% годишно“ се заменуваат со зборовите: „по стопа од 1,45% годишно“.

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 мај 1970 година, освен одредбите на членот 2б точ. 4 и 5 од Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството кои се применуваат од 1 јануари 1970 година.

306.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАР**

Се прогласува Општиот закон за заштитата од пожар, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 5 јуни 1970 година.

ПР бр. 909
6 јуни 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Бреџел, с. р.

ОПШТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАР

Член 1

Заради спречување и отстранување на опасностите од пожар и заради спасување на луѓето и имотот загрозуени со пожар, со закон се утврдуваат должностите на општествено-политичките заедници, нивните органи, на противпожарните, работните и други организации и на граѓаните во организирањето и спроведувањето на заштитата од пожар.

Член 2

Организирањето и спроведувањето на заштитата од пожар се врши врз основа на плановите за заштита од пожар, што ги донесуваат општините, работните и други организации и државните органи.

Со плановите за заштита од пожар се утврдува организацијата на заштитата од пожар, се определуваат мерките за нејзиното успешно функционирање и унапредување и се обезбедува спроведувањето на надзор над извршувањето на мерките за заштита од пожар.

Општината определува кои работни и други организации ќе бидат должни да донесат планови за заштита од пожар. Овие планови мораат да бидат во согласност со општинскиот план за заштита од пожар.

Член 3

Заради остварување што поуспешна заштита од пожар, соодветни мерки за заштита од пожар се предвидуваат во урбанистичките планови или во одлуките што ги заменуваат урбанистичките планови, како и во проектите на инвестиционо-техничките документации за изградба на инвестициони објекти во кои постои зголемена опасност од избувнување на пожар или во кои престојуваат или се избираат поголем број лица.

Член 4

Заради учествување во спроведувањето на превентивните мерки за заштита од пожар, во гаснењето на пожар и во спасувањето на луѓето и имотот загрозуени со пожар и со други елементарни несреќи, се организираат противпожарни единици.

Противпожарни единици основаат општините, месните заедници, работните и други организации, државните органи и граѓаните во согласност со закон.

Член 5

Во гаснењето на пожар и во спасувањето на луѓето и имотот загрозуени со пожарот противпожарните единици соработуваат меѓусебно и едните на другите си укажуваат помош.

Противпожарните единици, под условите утврдени со закон, можат да укажуваат помош во гаснењето на пожар и во спасувањето на луѓето и имотот загрозуени со пожар и на територија на соседна држава, ако се побара таква помош, како и да бараат помош од противпожарните единици на соседната држава.

Член 6

Противпожарните единици, противпожарните друштва, работните и други организации и државните органи, можат да набавуваат за своите потреби техничка опрема и средства за гаснење пожар за кои се утврдени југословенски стандарди, само ако таквата опрема и средства им одговараат на тие стандарди.

Член 7

Со закон се определуваат изворите на средства за унапредување на заштитата од пожар и за набавка на техничка опрема и други средства за гаснење пожар.

Со закон се определува учеството на заводите за осигурување и реосигурување во формирањето на средствата за остварување на целите од ставот 1 на овој член.

Член 8

Секој граѓанин е должен да го изгасне пожарот, ако може да го стори тоа без опасност за себе или за друг.

Ако граѓанинот не може да го изгасне пожарот сам, должен е да ја извести за пожарот веднаш најблиската противпожарна единица или станица на милицијата.

Член 9

Заради што поуспешно и непречено гаснење на пожарот и заради заштита на луѓето и имотот загрозуени со пожарот, лицето што го раководи гаснењето на пожарот има право и должност на местото на пожарот да ги презема мерките определени со закон, а особено:

1) да им забрани пристап на местото на пожарот на неповикани лица, како и да го забрани сообраќајот покрај тоа место;

2) да нареди евакуација на лицата и отстранување на предметите од соседните објекти што се загрозуени со пожарот, отстранување на материјалите што би можеле да бидат зафатени со пожарот и уривање на објектот што би можел да го пренесе пожарот врз други објекти;

3) да нареди прекин на доведувањето на електрична струја, гас, нафта или други запаливи течности.

Член 10

Со закон се утврдуваат условите под кои определени органи и овластени службени лица можат да им наредат на граѓаните, на работните и други самоуправни организации и органи извршување на должностите пропишани со закон во поглед на учеството во гаснењето на пожар и во спасувањето на луѓето и имотот загрозуени со пожарот, како и во поглед ставањето на располагање на противпожарните единици алат и превозни, технички и други средства потребни за гаснење на пожарот и за спасување на луѓето и имотот загрозуени со пожарот.

Член 11

На лице што во смисла на членот 10 од овој закон учествува во гаснење на пожар и во спасување на луѓето и имотот загрозуени со пожарот му се надоместува личниот доход односно загубената заработка за време на отсуствувањето од работа.

Член 12

На работните и други организации, на државните органи и граѓаните што учествуваат во гаснење на пожар и во спасување на луѓето и имотот загрозуени со пожарот им се надоместува фактичната штета предизвикана при гаснењето на пожарот или при спасувањето на луѓето и имотот загрозуени со пожарот на нивниот имот односно на имотот на кој имаат право на користење.

Член 13

Работните и други организации, државните органи и граѓаните се должни да овозможуваат непречено вршење на инспекциските работи во областа на заштитата од пожар и да им ги даваат на овластените лица потребните податоци и известувања.

Член 14

Основниот закон за заштитата од пожар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/56 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) ќе се применува на територијата на републиките до донесувањето на републички закон за заштитата од пожар, а најдоцна до 31 декември 1970 година.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

307.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРОМЕТОТ НА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за прометот на запаливи течности, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 4 јуни 1970 година.

ПР бр. 913
5 јуни 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Бреџел, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРОМЕТОТ НА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ****Член 1**

Во Основниот закон за прометот на запаливи течности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) називот на законот се менува и гласи: „Основен закон за прометот и сместувањето на запаливи течности и гасови“.

Член 2

По членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи: „Како запаливи течности, во смисла на овој закон, се подразбираат течностите чија пара се пали во допир со извор на палење, кои на температура од 35°C не се во цврста или тестеста состојба и кои на температура од 50°C имаат парен притисок до 3 kg/cm².“

Како гасови, во смисла на овој закон, се подразбираат компримирани гасови чиј натпритисок на температура од 15°C е поголем од 1 kg/cm², течни гасови и под притисок растворени гасови кај кои на температура од 40°C натпритисок е поголем од 1,25 kg/cm².“

Член 3

Членот 6 се менува и гласи: „Запаливите течности и гасови мораат да се држат во садови што им одговараат на техничките услови пропишани за тој вид садови.“

Член 4

Членот 7 се менува и гласи: „Магазини, складови и резервоари за сместување на запаливи течности и гасови, пумпни станици, нафтоводи и гасоводи можат да се подигаат на место односно да се изградуваат на подрачје што ќе го одобри надлежниот орган во републиката.“

Член 5

Членот 8 се менува и гласи: „Магазини, складови и резервоари за сместување на запаливи течности со зафатнина над 300 m³ и за сместување на гасови со зафатнина над 150 m³ можат да се подигаат на место што ќе го одобри надлежниот орган во републиката.“

Член 6

Членот 10 се менува и гласи:

„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работна или друга организација:

1) ако држи, преточува, транспортира или истоварува запаливи течности или гасови противно на одредбите од чл. 4 и 5 од овој закон;

2) ако држи запаливи течности или гасови во садови што не им одговараат на техничките услови пропишани за тој вид садови (член 6);

3) ако дозволи со запаливите течности или гасови да ракува лице што не е стручно оспособено за тоа (член 9).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во работната или друга организација односно раководителот на објектот во кој се сместени запаливите течности или гасови.“

Член 7

Во чл. 1 до 5, 9 и 11 по зборовите: „запаливи течности“, соодветно членувани, се додаваат зборовите: „и гасови“.

Член 8

По членот 11 се додава нов член 11а, кој гласи: „Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи во прописите што ги донесува врз основа на овластувањата од овој закон, да ги пропишува прекршоците и казните за тие прекршоци.“

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

308.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ**

Се прогласува Законот за експлозивните материји, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 4 јуни 1970 година.

ПР бр. 912
5 јуни 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Бреџел, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ****1. Општи одредби****Член 1**

Заради заштита на луѓето и имотот, — производството, прометот, сместувањето, превозот и употребата на експлозивни материји се вршат под условите што се определени со овој закон.

Производството, прометот, сместувањето, превозот и употребата на експлозивни материи за потребите на Југословенската народна армија, како и сместувањето на експлозивни материи во јамски магазини на рударските работни организации и во кругот на работните организации што произведуваат експлозивни материи се вршат според посебни прописи.

Член 2

Како експлозивни материи, во смисла на овој закон, се сметаат:

- 1) стопански експлозиви;
- 2) средства за палење на експлозивите;
- 3) пиротехнички производи;
- 4) стопанска муниција;

5) суровини од експлозивен карактер за производство на материите од точ. 1 до 4 на овој став.

Како стопански експлозиви се сметаат материи што се употребуваат за уривање или обликување на објекти и материјали со енергија ослободена со хемиски реакции на експлозивно разлагање.

Како средства за палење на експлозивите се сметаат сите видови капсули, запалки и штапини и пиротехничките средства што се употребуваат при минирање.

Како пиротехнички производи се сметаат средства што се употребуваат за огномети, противградни ракети и други ракети што се користат за научни, стопански и други цели, како и предметите што содржат распрснувачки состојки со дејство на експлозив или други состојки што служат за постигање ефекти на оган, светлина, пукање или чад.

Како стопанска муниција, во смисла на овој закон, се сметаат гилзи опремени со капсула и напунети со барут.

Како суровини од експлозивен карактер се сметаат материи кои по хемискиот состав и осетливоста на палење имаат особини на експлозив и се способни за експлозивно разлагање, а се наменети за производство на експлозивни материи.

Член 3

Работните и други организации и поединци можат да набавуваат и да употребуваат само експлозивни материи чие пуштање во промет е дозволено.

Член 4

Работната и друга организација, како и поединци кои непосредно ракуваат или на друг начин доаѓаат во допир со експлозивни материи, се должни да ги преземат сите превентивни и заштитни мерки со кои се осигурува безбедноста на луѓето и имотот.

II. Производство и промет на експлозивни материи

Член 5

Со производство на експлозивни материи можат да се занимаваат работни организации кои од републичкиот орган на внатрешните работи ќе добијат одобрение за вршење на оваа дејност.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава по прибавено мислење од републичкиот орган за народна одбрана.

Републичкиот орган на внатрешните работи пред издавањето на одобрението е должен да утврди дали работната организација ги исполнува условите во поглед на локацијата, техничката опременост, заштитните мерки на безбедноста, можностите за сместување и стручноста на кадарот.

Член 6

Работната организација што се занимава со производство на експлозивни материи може да про-

изведува и да пушта во промет нови видови експлозивни материи само ако за тоа добие одобрение. Ова одобрение го издава Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

По исклучок, работната организација што се занимава со производство на експлозивни материи може да произведува експлозивни материи наменети исклучиво за извоз и без одобрението од ставот 1 на овој член.

Пред издавањето на одобрението од ставот 1 на овој член се врши испитување на експлозивната материја. Испитувањето го врши стручна комисија што ја формира сојузниот секретар за внатрешни работи, или стручна установа што ќе ја овласти за тоа сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 7

Експлозивни материи произведени во странство можат да се увезуваат и да се пуштаат во промет под условите предвидени во членот 6 ст. 1 и 3 на овој закон. За секоја количина увезени експлозивни материи увозникот е должен да обезбеди атест со кој се докажуваат нивните особини.

Член 8

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, врз основа на издадените одобренија од членот 6 став 1 на овој закон, составува листа на експлозивни материи кои можат да се произведуваат и да се пуштаат во промет. Во таа листа се назначува за кои експлозивни материи е потребна дозвола за набавка.

Листата на експлозивните материи што можат да се произведуваат и да се пуштаат во промет се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 9

За квалитетот на произведените експлозивни материи одговара производителот.

Производителот е должен да издаде атест со кој се потврдува дека експлозивните материи им одговараат на условите утврдени во одобрението за пуштање во промет. Кон атестот се додава и упатство за начинот на употребата и за условите за сместување и чување на односните експлозивни материи.

Член 10

Со промет на експлозивни материи на мало можат да се занимаваат работни организации ако за тоа добијат одобрение.

Одобрението од ставот 1 на овој член го издава републичкиот орган на внатрешните работи. Пред издавањето на одобрението надлежниот орган е должен да утврди дали работната организација ги исполнува условите во поглед деловните простории, уредите и опремата на продавниците, заштитните мерки за безбедност, можностите за сместување и стручноста на кадрите.

Член 11

Експлозивни материи можат да им се продаваат само на работни и други организации и на поединци што имаат дозвола за нивна набавка.

Дозвола за набавка на експлозивни материи издава органот на внатрешните работи на општината на чија територија е седиштето на работната или друга организација или на нивниот погон, односно живеалиштето на лицето на кое му се издава дозволата.

Барањето за издавање дозвола за набавка на експлозивни материи мора да содржи: причини поради кои експлозивните материи се потребни, количина која се бара, податоци за стручноста на лицето што ќе ракува со нив, како и податоци за можноста за сместување на тие материи, за начинот на нивниот превоз, за времето на изведувањето на работите со тие материи и за рокот до кој тие ќе бидат потрошени.

На работните организации чија основна дејност бара редовна употреба на експлозивни материји може да им се издаде дозвола за набавка на овие материји со рок на важење од една година, зависно од можностите за сместување и од обемот на потрошувачката.

Член 12

Дозвола за набавка на експлозивни материји нема да се издаде:

- 1 на малолетно лице;
- 2) на лице што е душевно заболено или заостанато во душевниот развој;
- 3) на лице што е осудено за кривично дело или е казнето за прекршок, кои укажуваат на неговата неподобност за држење експлозивни материји, или на можност за злоупотреба на овие материји, или на лице против кое се води кривична или прекршочна постапка за такво кривично дело или прекршок;
- 4) на лице кое нема оправдана потреба од експлозивни материји, или ако тоа го налагаат интересите на јавниот ред и мир.

Дозвола за набавка на експлозивни материји нема да ѝ се издаде ниту на работна или друга организација која не ги исполнува условите во поглед на сместувањето и чувањето или нема стручно лице за ракување со такви материји.

Член 13

Лицето што ќе добие дозвола за набавка на експлозивни материји може да набави одеднаш најмногу 5 kg стопански експлозиви, 50 парчиња рударски капели или електрични запалки, како и соодветни количини бавногоречки штапин.

Лицето што набавило експлозивни материји, по завршените работи за чие извршување ги набавило односно употребило експлозивните материји, е должно да му ги врати преостанатите количини од тие материји на трговското претпријатие каде што ја извршило набавката и за тоа да го извести општинскиот орган на внатрешните работи кој ја издал дозволата за набавка.

Член 14

Работната организација која има дозвола за набавка на експлозивни материји, во случај на потреба, може да ги позајми од друга работна организација само оние експлозивни материји и во оние количини што се наведени во добиената дозвола за набавка.

Работната организација која позајмила експлозивни материји, е должна да го извести во рок од 8 дена органот на внатрешните работи на општината на чија територија е седиштето на таа работна организација — за количината и видот на позајмените експлозивни материји.

Член 15

Работните организации што произведуваат, продаваат, употребуваат или на друг начин вршат промет на експлозивни материји се должни да ја водат пропишаната евиденција за произведените, набавените, продадените, потрошените, уништените или на друг начин отуѓените количини експлозивни материји.

III. Сместување на експлозивни материји

Член 16

Работните организации што се занимаваат со промет на експлозивни материји можат да држат во своите продавници или прирачни складови само муниција, ловечки барут, капели за ловечка муниција, пиротехнички производи, бавногоречки штапин и помошни средства за палење, под услов вкупната количина барут, вклучувајќи го и барутот што се наоѓа во муницијата, да не преминува количина од 20 килограми.

Количините на експлозивни материји поголеми од количината од ставот 1 на овој член и другите видови експлозивни материји мораат да бидат сместени во посебни магацини.

Член 17

Експлозивните материји наведени во членот 16 на овој закон мораат да се држат во пропишана и оригинална амбалажа.

Експлозивните материји од ставот 1 на овој член мораат да бидат сместени така што до нив да не можат да дојдат малолетни и неовластени лица.

Член 18

Магацини за сместување експлозивни материји можат да се подигаат само надвор од населени места.

Локацијата за подигање магацини за сместување на експлозивни материји и инвестиционата техничка документација за изградбата на овие магацини ги одобрува републичкиот орган надлежен за работите на градежништвото, по претходно прибавено мислење од републичкиот орган на внатрешните работи и од републичкиот орган за народна одбрана.

Член 19

Магацините за сместување на експлозивни материји можат да се предадат на употреба дури по извршениот технички преглед.

Со техничкиот преглед се утврдува дали магацинот за сместување на експлозивни материји е изграден во согласност со инвестиционата техничка документација.

Во состав на комисијата која врши технички преглед на магацинот за сместување на експлозивни материји влегува и претставник од републичкиот орган на внатрешните работи.

Магацинот за сместување на експлозивни материји се предава на употреба со решение од републичкиот орган надлежен за работите на градежништвото. Во решението се наведува кои видови експлозивни материји и во кои количини можат да се сместуваат во магацинот.

Член 20

Магацините за сместување на експлозивни материји мораат да бидат обезбедени со постојана стража.

IV. Превоз на експлозивни материји

Член 21

Превозот на експлозивни материји се врши во согласност со овој закон и со прописите што го регулираат превозот на опасни материји во одделни гранки на јавниот сообраќај.

Член 22

Ако со средства на јавниот сообраќај се превезуваат стопански експлозиви, средства за палење експлозиви или сировини од експлозивен карактер, работната организација што врши испорака на тие материји, е должна да го извести за тоа органот на внатрешните работи на општината од чија територија треба да се изврши превозот, и тоа најдоцна на 24 часа пред започнувањето на превозот.

Општинскиот орган на внатрешните работи на кој превозот на експлозивни материји од ставот 1 на овој член му е пријавен, покрај другите мерки за обезбедување, може да нареди и соодветна придружба.

Ако како мерка за обезбедување е наредена придружба од припадници на милицијата, трошоците за ваквата придружба паѓаат на товар на работната организација што ги превезува експлозивните материји.

Член 23

Работните и други организации и поединци можат да превезуваат експлозивни материји во транзит преку територијата на Југославија (во натамошниот текст превозниците) само ако за тоа добијат одобрение. Ова одобрение го издава Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Превозникот што превезува експлозивни материји во транзит, е должен да постапува во согласност со одредбите на членот 22 од овој закон.

Член 24

Натовар, истовар и претовар на експлозивни материји надвор од кругот на работните организации што произведуваат или држат за своја редовна дејност експлозивни материји можат да се вршат само на местата што ќе ги определи општинскиот орган на внатрешните работи.

Работните организации што вршат натовар, истовар или претовар на експлозивни материји се должни да го обезбедат местото на кое ќе се врши таа работа.

На просторот каде што се врши натовар, истовар или претовар на експлозивни материји, е забранет пристапот на лицата што не се непосредно врзани за работата на натоварот, истоварот или претоварот на тие материји.

Член 25

Експлозивните материји мораат да се пакуваат во амбалажа која обезбедува да не дојде до нивно растурање при превезувањето, складирањето и ракувањето.

Член 26

Со експлозивни материји можат да ракуваат само полнолетни лица што се стручно оспособени за оваа дејност.

Стручната подготовка потребна за работа на работни места кај што се ракува со експлозивни материји се утврдува со републички пропис.

Неквалификувани лица можат да се користат само за пренесување, натовар, истовар или претовар на експлозивен материјал, и тоа ако претходно се запознаени со начинот на работата, со опасностите и мерките за заштита при работата. Овие работи мораат да се вршат под раководство на лице што ја има соодветната стручна подготовка од ставот 2 на овој член.

Член 27

Работните и други организации и поединци што ракуваат со експлозивни материји, за секоја исчезната количина на тие материји се должни да го известат веднаш, а најдоцна во рок од 12 часови од моментот кога исчезнувањето е забележано, органот на внатрешните работи на општината на чија територија е забележано исчезнувањето.

V. Надзор**Член 28**

Надзор над спроведувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на него — во поглед на производството, прометот, складирањето и употребата на експлозивните материји врши надлежниот орган на внатрешните работи во републиката.

Член 29

Во вршењето на надзор надлежниот орган на внатрешните работи во републиката може:

1) да нареди да се отстранат утврдените неправилности во рокот што ќе го определи тој;

2) да нареди да се запре натамошната изградба на магазини, ако изградбата не се врши во согласност со одобрената инвестициона техничка документација;

3) да ја забрани употребата на магазини кои не ги исполнуваат условите пропишани за сместување на експлозивни материји;

4) да ѝ забрани на работна организација вршење промет или употреба на експлозивни материји, ако при тоа не се обезбедени условите пропишани со овој закон или со прописите донесени врз основа на него;

5) да ги одземе експлозивните материји од поединец кој тие материји ги држи или ги употребува противно на одредбите од овој закон.

Жалба против решението донесено по ставот 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Органот што го донесол решението може по повод изјавената жалба да одлучи да се одложи извршувањето до донесувањето на решението по жалбата, ако оцени дека одлагањето на извршувањето не ќе предизвика штетни последици за безбедноста на луѓето и имотот.

VI. Казнени одредби**Член 30**

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работна или друга организација:

1) ако произведе експлозивни материји, а нема одобрение за производство на тие материји (член 5 став 1);

2) ако произведе нови видови експлозивни материји за кои нема одобрение (член 6 став 1);

3) ако пушти во промет експлозивни материји увезени од странство противно на одредбата од членот 7 на овој закон;

4) ако пушти во промет експлозивни материји кои не се наоѓаат на листата на експлозивните материји кои можат да се пуштаат во промет (член 8);

5) ако ѝ продаде експлозивни материји на работна или друга организација или на поединец кој нема пропишана дозвола за набавка на тие материји (член 11 став 1);

6) ако изврши позајмување на експлозивни материји противно на одредбата од членот 14 став 1 на овој закон;

7) ако во пропишаниот рок не пријави дека позајмила експлозивни материји (член 14 став 2);

8) ако не води или неуредно ја води пропишаната евиденција за произведените, набавените, продадените, потрошените, поништените или на друг начин отуѓените количини експлозивни материји (член 15);

9) ако во продавница или во прирачен склад држи поголеми количини или други видови експлозивни материји, отколку што тие се определени (член 16 став 1);

10) ако смесува или држи експлозивни материји противно на одредбата од членот 17 на овој закон;

11) ако магазинот за сместување на експлозивни материји не го обезбеди со постојана стража (член 20);

12) ако врши превоз на експлозивни материји противно на одредбите од чл. 21 и 22 ст. 1 и 2 на овој закон;

13) ако изврши транзит на експлозивни материји преку територијата на Југославија противно на одредбите од членот 23 на овој закон;

14) ако изврши натовар, истовар или претовар на експлозивни материји противно на одредбите од членот 24 на овој закон;

15) ако експлозивни материји пакува во амбалажа која не ги обезбедува од растурање експлозивните материји при превозот, складирањето и ракувањето (член 25);

16) ако на работно место за кое се бара определена стручна подготовка распореди лице без таква подготовка (член 26 ст. 1 и 2);

17) ако неквалификувани лица распореди на работа со експлозивни материји без нивно претходно запознавање со начинот на таа работа и со опасностите при работата (член 26 став 3).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во работната или во друга организација која се занимава со производство, промет или превоз на експлозивни материји.

Член 31

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок работна или друга организација:

1) ако не преземе превентивни и заштитни мерки при ракувањето со експлозивни материи (член 4);

2) ако набави експлозивни материи од работна организација која нема одобрение да се занимава со промет на тие материи (член 10 став 1);

3) ако во пропишаниот рок не го извести надлежниот орган за исчезнатите количини експлозивни материи (член 27).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во работната или друга организација.

За прекршокот од точката 2 на ставот 1 од овој член може да се изрече и заштитна мерка одземање на експлозивните материи.

Член 32

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако отуѓи набавени количини експлозивни материи (член 13 став 1);

2) ако не ги врати непотрошените количини експлозивни материи или ако за враќањето на тие материи не го извести надлежниот орган (член 13 став 2);

3) ако стори прекршок од членот 31 став 1 на овој закон.

За прекршокот од ставот 1 на овој член може да се изрече и заштитна мерка одземање на експлозивните материи.

VII. Преодни и завршни одредби**Член 33**

Поблиски прописи за испитувањето, пуштањето во промет, набавувањето, сместувањето и чувањето на експлозивните материи, како и за локацијата, изградбата, уредувањето и техничката опременост на продавниците, на прирачните складови и на магазините за сместување на експлозивни материи, донесува сојузниот секретар за внатрешни работи по прибавено мислење од државниот секретар за народна одбрана и од сојузниот секретар за стопанство.

Член 34

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи да го пропише начинот за водење на евиденцијата за произведените, набавените, продадените, потрошените и уништените експлозивни материи и за обрасците на книгите за водење на овие евиденции.

Член 35

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи во прописите што ги донесува врз основа на овластувањето од овој закон, да може, да определува прекршоци и да пропишува казни за тие прекршоци.

Член 36

Со одредбите од овој закон што се однесуваат на прометот на експлозивни материи не се засегнува во одредбите од Законот за набавување, држење и носење на оружје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/67).

Член 37

Постојните магазини за сместување на експлозивни материи и прирачните складови и продавниците во кои се врши прометот на овие материи ќе се приспособат кон одредбите од овој закон во поглед на пропишаните мерки за безбедност најдоцна во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за прометот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65).

Член 39

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

309.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ТУТУНОТ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за тутунот, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 4 јуни 1970 година.

ПР бр. 911
5 јуни 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Брецељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ТУТУНОТ****Член 1**

Во Основниот закон за тутунот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65) во членот 4 став 2 по зборовите: „на овој член“ се додаваат зборовите: „мора да биде склучен во писмена форма најдоцна до рокот определен со републички пропис и“.

Член 2

Во членот 5 став 2 зборовите: „пред почетокот на производството“ се заменуваат зборовите: „до рокот определен со републички пропис“.

Член 3

Во членот 9 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Работната организација од членот 2 на овој закон што го договорила преземањето на тутунот е должна да го преземе сиот тутун произведен на договорената површина во рокот определен со договорот.“

Член 4

По членот 13 се додава нов член 13а, кој гласи: „Организации, други правни лица и поединци не смеат неовластено да држат, користат, купуваат, продаваат или на друг начин неовластено да вршат промет на тутун во лист или на сечен тутун“.

Член 5

Во членот 14 став 1 по зборот: „инспекција“ се додаваат зборовите: „преку земјоделски инспектор“. По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Надзор над спроведувањето на одредбата од членот 13а на овој закон вршат и органите на службата на внатрешните работи.“

Член 6

Во членот 16 став 1 по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) од организацијата, од друго правно лице или поединец привремено, до одлуката на судот односно на судијата за прекршоци, да го одземе тутунот во лист или сечениот тутун, што бесправно го држат, користат, купуваат, продаваат или на друг начин неовластено вршат промет на тој тутун (член 13а), како и други предмети што се употребени за извршување на стопанскиот престап или прекршок или се прибавени со стопанскиот престап односно прекршок, или настанале со извршувањето на стопанскиот престап односно прекршок.“

Досегашните точ. 4 до 6 стануваат точ. 5 до 7.

Член 7

Во членот 21 став 1 во точката 1 зборовите: „(член 6)“ се заменуваат со зборовите: „(член 6 став 2)“.

Во точката 2 зборовите: „(член 9)“ се заменуваат со зборовите: „(член 9 став 2)“.

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) ако во определениот рок не го преземе сиот договорен тутун (член 9 став 3);“.

Досегашните точ. 3 до 6 стануваат точ. 4 до 7.

На крајот на досегашната точка 6, која станала точка 7, точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова точка 8, која гласи:

„8) ако неовластено држи, користи, купува, продава или на друг начин неовластено врши промет на тутун во лист или на сечен тутун (член 13а)“.

Член 8

Во членот 23 став 1 точка 1 по зборот: „а“ се додаваат зборовите: „во определениот рок“.

Во точката 2 по зборот: „ако“ се додаваат зборовите: „во определениот рок“.

Член 9

Во членот 24 став 1 се додава нова точка 1, која гласи:

„1) ако не ѝ го овозможи на работаната организација со која има склучен договор за производство и испорака на тутун проценувањето на суровиот тутун во лист (член 6 став 1);“.

Досегашните точ. 1 и 2 стануваат точ. 2 и 3.

Член 10

Во членот 25 став 1 точка 3 зборовите: „точ. 3 и 6“ се заменуваат со зборовите: „точ. 3, 6 и 7“.

Член 11

По членот 25 се додава нов член 25а, кој гласи:

„За прекршоците наведени во членот 25 ст. 1 и 3 на овој закон, покрај казна, може да се изрече и заштитната мерка одземање на тутунот и другите предмети што биле употребени за извршувањето на прекршокот или се прибавени односно настанале со извршувањето на прекршокот, како и заштитната мерка одземање на имотната корист постигната со извршувањето на прекршокот.“

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

310.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 5 јуни 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ИМЕ ПОМОШ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИ

1. Од средствата на резервниот фонд на федерацијата, што се формираат според членот 95 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68 и 56/69) ѝ се доделува, без обврска за враќање, на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина износот од 5.000.000 динари на име помош за покривање на трошоците за одбрана од поплавите во 1970 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 228

6 јуни 1970 година

Белград

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Бреџељ, с. р.

Претседател на
Општествено-политичкиот
собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

311.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, во врска со членот 5 став 1 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1970 година, Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, на седницата на Соборот на народите од 4 јуни 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 5 јуни 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Во Одлуката за Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1970 година за унапредување на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70) во точката 1 наместо зборовите: „позиција 72“ се ставаат зборовите: „позиција 191“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 216

6 јуни 1970 година

Белград

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Бреџељ, с. р.

Претседател на
Општествено-политичкиот
собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

312.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 13 мај 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 5 јуни 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА И КУПУВАЊЕ НА СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. За изградба и купување на станови за потребите на сојузните органи и организации во периодот од 1971 до 1973 година ќе се обезбедат средства во износ од 50.000.000 динари, и тоа:

1) за решавање на кадровските промени на функционери во федерацијата — износ од 15.000.000 динари;

2) за потребите на работниците — износ од 35.000.000 динари.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се обезбедат во сојузниот буџет за 1971 до 1973 година, и тоа:

1) во сојузниот буџет за 1971 година — 17.000.000 динари;

2) во сојузниот буџет за 1972 година — 16.500.000 динари;

3) во сојузниот буџет за 1973 година — 16.500.000 динари.

3. За средствата од точката 2 на оваа одлука носител ќе биде Сојузниот извршен совет односно органот што ќе го овласти тој.

4. Сојузниот извршен совет односно органот што ќе го овласти тој може да користи кредит за станбена изградба до износ од 20.000.000 динари, со тоа што отплатувањето на тој кредит да се врши од амортизацијата на становите изградени со средствата и кредитот од оваа одлука и од средствата одобрени со сојузниот буџет за 1970 година за изградба на станови во износ од 9.900.000 динари, а разликата ќе се покрие од средствата на сојузниот буџет што се одобруваат годишно за станбена изградба.

5. Распределбата на становите изградени или купени од средствата наведени во одредбата под 2) на точката 1 од оваа одлука и од соодветниот износ на кредитот, ќе се врши според прописите на Сојузниот извршен совет донесени врз основа на законско овластување.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 204

6 јуни 1970 година
Белград

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Брецељ, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател
на Соборот на
народите,
Мика Шпиљак, с. р.

313.

Врз основа на членот 176 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 13 мај 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 3 јуни 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ПРИРОДНОТО ЛЕКУВАЛИШТЕ „ПАЛАС“ ВО ЛУЧИЦЕ КАЈ ПЕТРОВАЦ НА МОРЕ ВРЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

1. Правата и обврските на основач спрема Природното лекувалиште „Палас“ во Лучице кај Петровац на море, основано со Одлуката за основавање на здравствените установи за лекување на воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/59), се пренесуваат спогодбено од федерацијата врз Социјалистичка Република Црна Гора.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат и другите обврски на федерацијата спрема Природното лекувалиште „Палас“ во Лучице кај Петровац на море.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 200

4 јуни 1970 година

Белград

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Брецељ, с. р.

Претседател на
Социјално-здравствениот
собор,
Љубиша Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

314.

Врз основа на членот 176 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 13 мај 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 3 јуни 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ПРИРОДНОТО ЛЕКУВАЛИШТЕ „СПОМЕН-ДОМ“ ВО МРАКОВИЦА НА КОЗАРА ВРЗ НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „КОЗАРА“ ВО ПРИЕДОР

1. Правата и обврските на основач спрема Природното лекувалиште „Спомен-дом“ во Мраковица на Козара, основано со Одлуката за основавање на здравствените установи за лекување на воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/59), се пренесуваат спогодбено од федерацијата врз Националниот парк „Козара“ во Приедор.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат и другите обврски на федерацијата спрема Природното лекувалиште „Спомен-дом“ во Мраковица на Козара.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 201
4 јуни 1970 година
Белград

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Бреџел, с. р.

Претседател на
Социјално-здравствениот
сбор,
Љубиша Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

315.

Врз основа на членот 176 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 13 мај 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 3 јуни 1970 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ПРИРОДНОТО ЛЕКУВАЛИШТЕ „ТРИГЛАВ“ ВО ДОЛНА МОЈСТРАНА ВРЗ ГРАДСКИОТ ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА ВО ЈУБЉАНА

1. Правата и обврските на основач спрема Природното лекувалиште „Триглав“ во Долна Мојстра, основано со Одлуката за оснување на здравствениите установи за лекување на воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/59), се пренесуваат спогодбено од федерацијата врз Градскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна во Јубљана.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат и другите обврски на федерацијата спрема Природното лекувалиште „Триглав“ во Долна Мојстра.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 202
4 јуни 1970 година
Белград

Потпретседател на
Сојузната скупштина,
Маријан Бреџел, с. р.

Претседател на
Социјално-здравствениот
сбор,
Љубиша Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

316.

Врз основа на членот 11 став 1. во врска со членот 24 став 1 точка 5 и чл. 184 и 185 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ПРАТЕНИК ВО СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на еден пратеник за Соборот на народите на Сојузната скупштина во Социјалистичка Република Хрватска.

2. Дополнителните избори ќе се одржат, согласно одредбите на Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), до 24 јули 1970 година.

3. Роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од 5 јуни 1970 година.

Бр. 02-130/1

4 јуни 1970 година
Белград

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
Маријан Бреџел, с. р.

317.

Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Член 1

Во Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66, 42/66, 27/67, 51/67, 8/68, 17/68, 23/68, 7/69 и 50/69) во членот 7 став 1 по зборовите: „купување книги“ се додаваат записка и зборовите: „како ниту на кредитите што стопанските и други работни организации ги одобриле од средствата на деловниот фонд или од други средства што можат да ги користат за кредитирање на инвестиции, под услов да ги издвојат тие средства на посебна сметка во најмал износ од 50% од износот на одобрените потрошувачки кредити и под услов да ги депонираат малопродажните цени на производите што од вака издвоените средства ги продаваат на потрошувачки кредит.“.

Во ставот 2 точка 2 одредбата под г) се менува и гласи:

„г) на имателите на приватни занаетчиски дуќани — до 1/3 од основницата на која им е извршен разрез на придонесот од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности, пресметана за времето за кое се дава кредитот;“.

Во одредбата под д) точката и записката се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „пресметана за времето за кое се дава кредитот;“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 87

3 јуни 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

318.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/66), во врска со одредбите на редниот број 20 на Одделот Статистика на здравството на Сојузниот завод за здравствена заштита од Планот на статистичките истражувања за 1970 година, кој е составен дел на Одлуката на донесување на Планот на статистичките истражувања за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/69), директорот на Сојузниот завод за здравствена заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СИСТЕМАТСКИТЕ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТИТОГРАД

1. По повод статистичкото истражување „Евалуација на систематските прегледи и на нивното влијание врз здравствената состојба на населението во Титоград“, во времето од 12 јуни до 30 јули 1970 година ќе се спроведе анкета за социјалните и економските услови и за користењето на здравствената заштита, и во времето од 1 октомври до 31 декември 1970 година систематски лекарски прегледи на лицата определени со ова решение.

2. Заради спроведување на ова статистичко истражување, сите лица од 30 до 55 години возраст кои на 1 јануари 1970 година биле постојано настанети во Титоград ќе се поделат според методата на случајно одбирање во две еднакви групи — студиска група и контролна група.

Студиската група ќе ги опфати лицата што ќе бидат подложени на систематски лекарски прегледи, а контролната група — лицата за кои податоците за здравствената состојба ќе се собираат со користење на документациите што се наоѓаат во здравствените установи и во Комуналниот завод за социјално осигурување во Титоград.

3. Со анкетата ќе се опфатат 20% од домаќинствата чии членови се распоредени во студиската група и 20% од домаќинствата чии членови се распоредени во контролната група. Овие домаќинства ќе се одберат според методата на систематски избор.

Со анкетата ќе се соберат податоци за социјалните и економските услови на домаќинствата на пропишаниот образец Прашалник за домаќинството и податоци за користењето на здравствената заштита и за учениот морбидитет на членовите на домаќинствата на пропишаниот образец Прашалник за лица.

4. Со систематските лекарски прегледи ќе се соберат податоци за заболувањата од туберкулоза, хроничен бронхитис и емфизем, кардиоваскуларни заболувања, хипертензија, ревматоиден артритис, нефритис, дијабетес, рак на цицката и цервиксот, луес, гојазност и болести на забите — на пропишаните образци.

5. Спроведувањето на анкетата и на систематските лекарски прегледи, како и собирањето на податоците за здравствената состојба според ова решение ќе го изврши, согласно Планот на статистичките истражувања за 1970 година, Републичкиот завод за здравствена заштита на СР Црна Гора.

6. Податоците собрани според ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

7. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0103-1340/1
15 мај 1970 година
Белград

Го заменува директорот на
Сојузниот завод за
здравствена заштита,
д-р Панде Дрвошански, с. р.

319.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за Југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Шупливи блокови од глина за меѓукатни конструкции — — — — JUS B.D1.030

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1970 година.

4. Престанува да важи следниот југословенски стандард:

Шупливи блокови од глина за меѓукатни конструкции. Модуларни блокови — — — — — — — — JUS B.D1.030

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/68).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јули 1970 година.

Бр. 17-2924/1.
25 мај 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

320.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Носечки слоеви на подлоги за патништа од механички стабилизирани почва. Технички услови за изработка — — — — — — — — JUS U.E9.022

Носечки слоеви на подлоги за патништа од почва стабилизирани со цемент. Технички услови за изработка — — — — — — — — JUS U.E9.024

Носечки слоеви на подлоги за патништа од почва стабилизирани со вар. Технички услови за изработка — — — — — — — — JUS U.E9.026

Технички услови за изработка на леан асфалт — — — — — JUS U.E4.020

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1971 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Технички услови за изработка на леани асфалти — — — — — JUS U.E4.020

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1971 година.

Бр. 18-2928/1
25 мај 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

321.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈАЛИЦИ И ПРИБОР

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Подножја за сијалици. Подножје со навој Е 27.

Главни мери — — — — — JUS N.L1.060

Минијатурни сијалици. Технички услови и испитувања — — — — — JUS N.L2.050

Сијалици за моторни возила. Сијалици за главни фарови, со две влакна, за асиметрично соборено и големо светло — — — — — JUS N.L2.220

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1971 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Подножја со навој Е 27 — — — — — JUS N.L1.060

донесен со Решението за југословенските стандарди за сијалици за општа употреба и за сијалични подножја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1971 година.

Бр. 16-2988/1
27 мај 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

322.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БОИ И ЛАКОВИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Аноргански пигменти. Литопон JUS H.C1.021

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1971 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Литопон — — — — — JUS H.C1.021

донесен со Решението за југословенските стандарди за аноргански пигменти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јули 1971 година.

Бр. 25-2932/1
25 мај 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

323.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ВОДИТЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на водите:

Мерење на температурата — — — — — JUS H.Z1.106

Мерење на рН-вредноста. Потенциометриска метода — — — — — JUS H.Z1.111

Определување на растворен кислород. Метода според Винклер — JUS H.Z1.135

Определување на суспендирани материји — — — — — JUS H.Z1.160

Определување на хемиската потрошувачка на кислород (НРК). Метода со калиумбихромат — — — — JUS H.Z1.165

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 25-2989/1
27 мај 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

324.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕДИНСТВЕНИ НАЗИВИ ЗА ПЕСТИЦИДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Единствени називи за пестициди:

Принципи на одбирање на единствени називи за пестициди — — JUS H.B5.004
Петта листа — — — — — JUS H.B5.101
Шеста листа — — — — — JUS H.B5.102
Седма листа — — — — — JUS H.B5.103
Осма листа — — — — — JUS H.B5.104

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 септември 1970 година.

Бр. 19-2927/1
25 мај 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

325.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Врбова кора (Salicis cortex) — JUS E.B3.112
Кора од корен на жутика (Berberidis radices, cortex) — — — JUS E.B3.113
Цвет од невен (Calendulae flos) — JUS E.B3.116
Цвет од булка — божурига (Rhamnus flos) — — — — — JUS E.B3.119
Плод од анис (Anisi fructus) — JUS E.B3.123
Плод од магнолја (Magnoliae fructus) — — — — — JUS E.B3.124
Ноктец (Meliloti herba) — — — JUS E.B3.125
Сусерка (Marrubii albi herba) — JUS E.B3.126
Корен од селен (Livistici radix) — JUS E.B3.130
Ризом од слатка папрат (Polypodii rhizoma) — — — — — JUS E.B3.133
Семе од смрдушка (Stramonii semen) — — — — — JUS E.B3.134
Семе од лен (Linj semen) — — — JUS E.B3.135
„Шишарки“ од хмељ (Lupuli strobili) — — — — — JUS E.B3.136
Исландски лишај (Lichen islandicus) — — — — — JUS E.B3.137

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1971 година.

Бр. 07-2931/1
25 мај 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

326.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕЛАТИН

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Желатин за прехранбената индустрија — — — — — JUS H.K1.100

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 25-2930/1
25 мај 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните (пречистен текст), објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

(пречистен текст)

1. Во членот 167, во првиот ред, наместо зборовите: „На износот“ треба да стои: „На износите“.
2. Во членот 208 под 1 наместо бројот: „10.000“ треба да стои: „100.000“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 18 март 1970 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, во секторот 7, во редниот број 103, во колоната 3 наместо: „Електрични сметачки машини“ треба да стои: „Електронски сметачки машини“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 мај 1970 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за постапката за испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје, муниција и рачни апарати и направи кај кои за погон се користи енергија на барутни гасови, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ОДНОСНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И РАЧНИ АПАРАТИ И НАПРАВИ КАЈ КОИ ЗА ПОГОН СЕ КОРИСТИ ЕНЕРГИЈА НА БАРУТНИ ГАСОВИ

Во членот 17 став 2 на двете места наместо зборовите: „16 mm“ треба да стои: „16“.

Во ставот 3 на двете места наместо зборовите: „16 mm“ треба да стои: „16“.

Во членот 24 став 1 под а) точка 2 наместо зборовите: „22 mm“ треба да стои: „22“.

Во членот 31 став 1 наместо: „12 (140 или 36)“ треба да стои: „12 mm (410 или 36)“.

Во членот 39 став 2 на двете места наместо знакот: „V^o“ треба да стои: „V^o“.

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград, 21 мај 1970 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точката 3 од Одлуката за делокругот и организацијата на Секретаријатот на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/69), Претседателот на Републиката донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

Се разрешува Јоже Смоле од должноста на шеф на Кабинетот на Претседателот на Републиката во Секретаријатот на Претседателот на Републиката, поради одене на друга должност.

Р. бр. 13
5 мај 1970 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во постигањето видни резултати во воено-политичкото оспособување на летачкиот и друг старешински состав на Военото воздухопловство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Воздухопловната воена академија;

за постигнати успеси во областа на истражувањето, развојот и конструкцијата на електронски системи, уреди и компоненти и за придонес во техничкиот развој и модернизацијата на Југословенската народна армија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВОРОВ ВЕНЕЦ

Воениот електроинститут, Белград;

за постигнати успеси во областа на развојот, истражувањата на барути и експлозиви, технологијата на заштитата на воените материјални средства и за придонес во развојот на материјалните средства, во зајакнувањето и модернизацијата на Југословенската народна армија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВОРОВ ВЕНЕЦ

Воениот технолошки институт, Белград;

за постигнати успеси во истражувањето, развојот и конструкцијата на комплексни средства на вооружувањето и опремата за потребите на Југословенската народна армија, за изградба и оспособување на технички кадри и за значаен придонес за научноистражувачката работа, развојот и модернизацијата на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВОРОВ ВЕНЕЦ

Воениот институт на всоружувањето, Белград

за заслуги во создавањето на комплексна научно-техничка документација и во обработката на научно-технички елаборати за информации и публикации за потребите на научноистражувачката работа на установите и командите на Југословенската народна армија

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Воениот институт за научно-техничка документација и информации, Белград;

за заслуги и резултати во областа на истражувањата и развојот на инженериските средства, за успешно освојување на опремата и воената техника и за придонес за понатамошниот развој и модернизација на Југословенската народна армија

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Воениот институт за инженериски и заштитни конструкции, Белград.

Бр. 214
16 декември 1968 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

СОДРЖИНА

	Страна
300. Резолуција за остварувањето на Уставниот амандман XV — — — — —	689
301. Закон за измени и дополненија на Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации — — — — —	692
302. Закон за дополнение на Законот за крајбрежното море, надворешниот морски појас и епиконтиненталниот појас на Југославија — — — — —	693
303. Закон за измени на Законот за Царинската тарифа — — — — —	693
304. Закон за насочување на дел од приходот од царина во корист на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1970 година — — — — —	694
305. Закон за измени и дополненија на Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството — — — — —	694
306. Општ закон за заштитата од пожар — — — — —	695
307. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за прометот на запаливи течности — — — — —	696
308. Закон за експлозивните материи — — — — —	696
309. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за тутунот — — — — —	700
310. Одлука за доделување средства на Социјалистичка Автономна Покрајина Војводина од резервниот фонд на федерацијата на име помош за покривање на трошоците за одбрана од поплави — — — — —	701
311. Одлука за измена на Одлуката за Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1970 година за унапредување на земјоделството и шумарството — — — — —	701
312. Одлука за обезбедување средства за изградба и купување на станови за потребите на сојузните органи и организации — — — — —	702
313. Одлука за пренесување на правата и обврските на основач спрема Природното лекувалиште „Палас“ во Лучице кај Петровац на море врз Социјалистичка Република Црна Гора — — — — —	702
314. Одлука за пренесување на правата и обврските на основач спрема Природното лекувалиште „Спомен-дом“ во Мраковица на Козара врз Националниот парк „Козара“ во Приедор — — — — —	702
315. Одлука за пренесување на правата и обврските на основач спрема Природното лекувалиште „Триглав“ во Долна Мојсана врз Градскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна п/ Јубљана — — — — —	703
316. Одлука за распишување дополнителни избори за избор на еден пратеник во Соборот на народите на Сојузната скупштина — — — — —	703
317. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити — — — — —	703
318. Решение за спроведување анкета за социјалните и економските услови и за користењето на здравствената заштита и за спроведувањето на систематските лекарски прегледи на населението на Титоград — — — — —	704
319. Решение за југословенскиот стандард од областа на градежништвото — — — — —	704
320. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	704
321. Решение за југословенските стандарди за сијалици и прибор — — — — —	705
322. Решение за југословенскиот стандард за бои и лакови — — — — —	705
323. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на водите — — — — —	705
324. Решение за југословенските стандарди за единствени називи за пестициди — — — — —	706
325. Решение за југословенските стандарди за лековити растенија — — — — —	706
326. Решение за југословенскиот стандард за желатин — — — — —	706
Исправка на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните (пречистен текст) — — — — —	707
Исправка на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	707
Исправка на Правилникот за постапката за испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје, муниција и рачни апарати и направи кај кои за погон се користи енергија на барутни гасови — — — — —	707